



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки, македонски албански и унгарски јазици — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општестраното книговодство 60802 603 1125

Четврток, 6 декември 1973

БЕЛГРАД

БРОЈ 66

ГОД. XXIX

Цена на овој број е 4 динари. — Претплата за 1973 година изнесува 270 динари — Редакција: Улица Јована Ристича бр 1 Пошта Факс 226 — Телефон Централ 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; телекс 11756

898.

Врз основа на член 18 од Законот за надоместоките на личните доходи на сојузните пратеници и функционери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/73), Административната комисија на Сојузната скупштина, донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ

1. Сојузниот пратеник има право на надоместок за користење на автомобил во лична сопственост во износ од 1 динар за еден минат километар, ако го користи при одење на седници на телата на Сојузната скупштина чиј член е и при враќање до местото на постојаното живеење, при доаѓање во изборната единица заради вршење на пратеничката функција и при враќање до местото на постојаното живеење, на патување преземено заради вршење на службена работа по одлука на телата на Сојузната скупштина или на нејзините собори, нивните претседатели или претседателот на Скупштината.

2. Функционерите, што ги избира или именува Сојузната скупштина, имаат право на надоместокот од став 1 на оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместокот за користење на автомобил во лична сопственост („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/70).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-12/73-04

3 декември 1973 година
Белград

Административна комисија на Сојузната скупштина

Претседател,

Драгиша Максимовиќ, с. р.

899.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ УВЕЗУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ВОВЕДУВАЊЕТО ОДНОСНО ПРОШИРУВАЊЕТО НА ПОСТОЈНАТА МРЕЖА НА ПРВАТА ПРОГРАМА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската та-

рифа — специфична опрема што се увезува за потребите на воведувањето односно проширувањето на постојната мрежа на Првата програма на Југословенската радио-телевизија, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73 и 45/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
85.01/1a-2-вв-гг	Други генератори и мотори со тежина над 100 kg по парче Ех. Автоматски агрегати стационарни и подвижни за непрекинато напојување со електрична енергија на радиорелејните врски и на предавателите за емитување на телевизискиот сигнал на сликата и тонот	10
85.01/4	Други електрични генератори, мотори, претвораачи-конвертори и др Ех. Стабилизатори на напон, со сила од 10 kW и повеќе	10
85.13/11	Други електрични апарати за жична телефонија и телеграфија Ех. Телефо-уреди	10
85.14/4	Појачала — нискофреквентни Ех. Аудиофреквентни тонски дистрибуциони зајакнувачи за контрола на тонот за телевизиски студија	10
85.14/5	Други микрофони, звучници и др. Ех. Уреди за автоматска регулација на динамиката и на нивото на тонските сигнали (компресори и лимитери)	10
85.15/3ж	Други радиотелеграфски и радиотелефонски преносни и приемни апарати и др. Ех. — Телевизиски камери — Антени за насочени радиорелејни врски за телевизијата — Брановоди за пренос на електромагнетни бранови од антената до радиорелејните уреди (приемопредаватели) — Радиорелејни уреди (приемници, предаватели и приемопредаватели) за насочени телевизиски врски	10 10 10 10

1	2	3	1	2	3
	— Радиорелејни уреди за помошни врски (за телеконтрола, телесинхронизација и за сервисни врски)	10		— Радио-телевизиски и филмски репортажни коли за тон и слика	10
	— Модулатори и демодулатори за сигналите на сликата и тонот	10		— Специјални возила со магнетоскопи	10
	— Модулатори и демодулатори за помошни врски (телеконтрола, телесинхронизација и сервисна врска)	10	90.02	Леки, призми, огледала и др.	
	— Предаватели за емитурање на телевизискиот сигнал на сликата и тонот	10		Ех.	
	— Вештачки антени за испитување и контрола на работата на предавателите за емитурање на телевизискиот сигнал на сликата и тонот	10		— Објективи за телевизиски камери	10
	— Уреди за регулација на работата на телевизиските камери, што се поставени надвор од камерата	10	90.08/3	Кинопроектори	
	— Уреди за овозможување на емитурањето на повеќе програми преку една антена	10		Ех	
	— Студиски контролни телевизиски приемници, со катодна цевка или без неа (TV демодулатори)	10		— Телевизиски студиски кинопроектори со можност за движење на лентата напред и назад	10
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех.			— Двелентни студиски кинопроектори со две посебни ленти — за слика и звук	10
	— Разводни плочи за автоматско преспојување на каблите за пренос на електричните сигнали на сликата и тонот од повеќе извори	10	90.09	Проектори на слики и др.	
	— Командни плочи и пултови за телеконтрола (телесигнализација, телемерење, телекоманди и телерегулации) на релејни телевизиски станици и предаватели	10		Ех.	
85.19/10	Други електрични апарати Ех.			— Специјални епидијаскопи за телевизиски студија	10
	Разводни плочи за рачно преспојување на каблите за пренос на електричните сигнали на сликата и тонот од повеќе извори	10		— Специјални дијапроектори за телевизиски студија	10
85.22/2в	Други електрични стоки и апарати Ех.		90.10/1	Апарати за лаборатории и сл.	
	— Дистрибуциони зајакнувачи (видео) импулсни и меѓуфреквентни за телевизиски студија, за радиорелејни врски и за предаватели	10		Ех.	
	— Режиjsки маси за регулирање и мешање на колор слика — маси за мешање	10		— Автоматски машини за континуирано развивање на кинематографски филмови	10
	— Генератори на телевизиските синхронизациони импулси	10		— Машини за копирање на кинематографски филмови	10
	— Стабилизациони зајакнувачи на сигналот на сликата	10		— Машини за чистење на филмски ленти	10
	— Генератори на сигналот за сликата и тонот	10		— Машини за обложување на филмски ленти со восок	10
	— Генератори со сигнал на високи зачестености за телевизиски предаватели и за радиорелејни врски од 30 MHz и повеќе	10		— Трик-маси	10
87.03/11	Други моторни возила за специјални цели Ех.			— Специјални апарати за зголемување на филмови во боја, со уреди за изедначување на бои	10
	— Специјални самоодни безшумни агрегати за филмски и телевизиски снимања	10		— Машини за преснимување од филм 35 mm на филм 16 mm и обратно	10
				— Автоматски уреди за развивање на филмови со програмирана работа	10
				— Автоматски уреди за континуирано сушење на фотографии во ролни	10
				— Уреди за механичка монтажа на магнетоскопски ленти	10
			90.10/3	Други апарати и опрема за фотографски и кинематографски лаборатории	
				Ех.	
				Уреди за електронско титлување на филмови со системот на мемории	10
			90.13/1	Светлосни рефлектори до 10 kW, автоматски безшумни рефлектори со електричен лак на графит	
				Ех.	
				Светлосни рефлектори до 10 kW	10
			90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола	
				Ех.	
				— Анализатори на бои за обработка на колор-филмска лента	10
				— Уреди за контрола на работењето на предавателот за емитурање на телевизискиот сигнал на сликата и тонот	10

1	2	3
— Уреди за автоматско регулирање на јачината и на комбинацијата на светлото во телевизиски студија со програмирано работење		10
— Прецизни осцилоскопи за мерење во телевизијата		10
— Векторскопи за индикација на бои во телевизискиот сигнал		10
— Инструменти за контрола и анализа на сигналот на сликата и тонот во телевизиски студија и на високите зачестености кај радиорелејните врски и предавателите		10
— Мерачи на електромагнетски полиња		10
— Мерачи на фреквенциите над 10 MHz		10
— Прецизни мерачи на силата со дирекциони спреги		10
— Мостови за мерење на приспособувањето и на рефлекцијата на брановодите и на коаксијалните водови		10
92.11/5 Други апарати за снимање и репродукција на звук		
Ех		
— Магнетоскопи		10
— Уреди за програмирана монтажа на магнетоскопски ленти, со систем на меморија — програматори		10

2. Царинските стапки, одредени со ова решение, ќе се применат под услов увозникот да ѝ приложи на надлежната царинарница потврда од Сојузниот секретаријат за финансии дека производите, опфатени со ова решение, се увезуваат за потребите на воведувањето односно проширувањето на постојната мрежа на Првата програма на Југословенската радио-телевизија.

Сојузниот секретаријат за финансии по барањето за издавање на потврдата од став 1 на оваа точка, претходно ќе прибави мислење на Сојузниот секретаријат за стопанство и на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски за тоа дали опремата, за чиј увоз се бара примената на пониски царински стапки, се увезува за потребите на воведувањето односно проширувањето на постојната мрежа на Првата програма на Југословенската радио-телевизија.

3. Евиденцијата за увоз на производите од ова решение ја води Сојузната управа за царини.

4. Со евиденцијата за увозот на производите од ова решение односно за неговата реализација, посебно ќе се опфатат податоците за вредноста на увезените производи, за наплатената царина, како и за разликата помеѓу наплатената царина и царината пресметана според стапките предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи.

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 315

21 ноември 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џедал Биедиќ, с. р.

900.

Врз основа на точка 15 од Одлуката за постапката за утврдувањето и распределбата на стоковните контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/73), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ИЗВЕШТАЈОТ И НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1974 ГОДИНА

1. Заради утврдување на стоковните контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година во смисла на точка 4 од Одлуката за постапката за утврдувањето и распределбата на стоковните контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година (во понатамошниот текст: Одлуката), Стопанската комора на Југославија му доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија извештај кој треба да ги содржи причините поради кои не дошло до постигнување на договор и податоци за оствареното производство и за потрошувачката на односните производи во 1973 година, за обемот на остварениот увоз на односните производи во 1973 година и за планираниот обем на производството и потрошувачката на односните производи за 1974 година, врз база на податоците на организацијата на здружениот труд, како и податоци за остварениот извоз на односната групација во 1973 година на пазари на кои се остваруваат девизи од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања.

2. Заради доделување на стоковните контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година, во смисла на точка 9 став 1 од Одлуката, Стопанската комора на Југославија му доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија извештај за извршената распределба кој треба да ги содржи податоците и документацијата врз основа на кои е извршена распределбата на стоковните контингенти односно на девизниот контингент на поодделни организации на здружениот труд.

Заради распределба на стоковните контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година, во смисла на точка 9 став 2 од Одлуката, Стопанската комора на Југославија му доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија мислење со податоци за оствареното вкупно производство и за остварениот вкупен извоз во 1973 година на пазари на кои се остваруваат девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања и со податоци за предвидениот обем на производството и на извозот во 1974 година на пазари на кои се остваруваат девизи од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, и тоа посебно за секоја организација на здружениот труд, како и преглед на учеството на секоја организација на здружениот труд во увозот на производи во 1973 година за кои се врши распределба на стоковните контингенти односно на девизните контингенти.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 12024

23 октомври 1973 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
д-р Емил Јудвигер, с. р.

901.

Врз основа на точка 19 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/73), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1974 ГОДИНА

1. Заради утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1974 година, организациите на здружениот труд, во смисла на точка 1 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1974 година (во понатамошниот текст: Одлуката), му поднесуваат барање на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кон кое го приложуваат преписот на решението на тој секретаријат за утврдувањето на износот на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1973 година.

Заради коригирање на глобалната девизна квота во смисла на точка 1 став 5 од Одлуката, за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за кои ќе биде пропишано дека од 1 јануари 1974 година нема да се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, организациите на здружениот труд го доставуваат и пополнетиот и заверениот образец ГДК-74/1, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

Заради утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1974 година, организациите на здружениот труд од точка 1 став 2 од Одлуката му поднесуваат барање на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија кон кое приложуваат препис на решението на тој секретаријат за утврдувањето однос на увозот спрема извозот за 1973 година и пополнет и заверен образец ГДК-74/2, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

2. Заради утврдување и распределба на износот на девизите во смисла на точка 6 од Одлуката, организациите на здружениот труд ги доставуваат на Стопанската комора на Југославија пополнет и заверен образец ГДК-74/3, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел, со податоци:

1) за приливот на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, остварени со извозот на сопствените производи во 1972 и 1973 година;

2) за остарелата фактурирана реализација во 1972 и 1973 година;

3) за вкупниот износ на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во 1972 и 1973 година;

4) за состојбата на залихите на готовите производи на 31 декември 1972 година и на 31 декември 1973 година.

Податоците од одредбата под 1 на став 1 на оваа точка организациите на здружениот труд ги искажуваат врз основа на својата документација, а ги заверуваат овластените банки преку кои организациите на здружениот труд го вршат своето девизно работење.

Податоците од одредбите под 2, 3 и 4 на став 1 на оваа точка организациите на здружениот труд ги искажуваат и ги заверуваат врз основа на податоците од завршните сметки за 1972 и 1973 година.

Организациите на здружениот труд се должни заверените податоци од оваа точка да ги достават на Стопанската комора на Југославија во два примерока, во рокот што таа ќе го одреди.

Организациите на здружениот труд од областа на занаетлиството не ги доставуваат податоците од оваа точка

3. Заради утврдување на износот на девизите во смисла на точка 10 од Одлуката, организациите на здружениот труд кон барањето поднесуваат и заверен преглед на износот и на видовите на девизите, искористени во 1973 година за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во таа година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота од одредена земја — на образецот ГДК-74/4, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

Заради утврдување на износот на девизите во смисла на точка 11 од Одлуката, организациите на здружениот труд кон барањето поднесуваат и заверен преглед на износот и на видовите на девизите искористени во 1973 година за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во таа година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота а кои во 1974 година не се увезуваат по тој основ — на образецот ГДК-74/5, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

Податоците од обрасците ГДК-74/4 и ГДК-74/5 за износите и за видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали, ги заверуваат овластените банки преку кои организациите на здружениот труд го вршат своето девизно работење или Народната банка на Југославија, врз основа на својата евиденција и документација.

4. Организациите на здружениот труд од точка 14 на Одлуката, во смисла на точка 15 на Одлуката, кон барањето за утврдување на глобалната девизна квота, ги доставуваат следните податоци:

1) за видот на производите и за обемот на производството за 1973 и 1974 година, кои се искажуваат според домашните тековни цени;

2) за износот и за видот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што се потребни за производството во 1974 година, класифицирани по обликите на увозот, а според тарифните броеви од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија), и тоа посебно за постојното а посебно за новото производство;

3) за сировините и другите репродукциони материјали од домашно производство, што се потребни за производството во 1974 година, по видовите и по домашните тековни цени, и тоа посебно за постојното а посебно за новото производство;

4) опис и вредност на опремата со која ќе се наголеми постојното производство во 1974 година, односно ќе се врши новото производство;

5) за извозот на сопствените производи што имаат намера да го остварат во 1974 година, по количината на стоките, во вредноста и по видовите на девизите;

6) акт на надлежниот орган на организацијата на здружениот труд со кој се потврдува дека организацијата на здружениот труд вистински започнала со редовно производство и датум на почетокот на тоа производство;

7) препис на актот за запишувањето во судскиот регистар на организациите на здружениот труд.

За новоизградените производствени организации на здружениот труд во составот на сложената организација или за производствените организации на здружениот труд во составот на сложената организација, што со новите капацитети го наголемуваат своето производство со најмалку 50% во 1974 годи-

на во однос на 1973 година, податоците од оваа точка се поднесуваат само за тие организации.

Организациите на здружениот труд што со новите капацитети ќе го наголемат производството најмалку за 50% во 1974 година во однос на 1973 година, покрај податоците од став 1 на оваа точка, кон барањето доставуваат и потврда на Службата на општественото книговодство за остварениот вкупен приход по завршната сметка за 1973 година.

5. Заради утврдување на износот и на видовите на девизите во смисла на точка 16 на Одлуката, организациите на здружениот труд кон барањето поднесуваат и заверен преглед на износот и на видовите на девизите остварени по основ на претежен извозник, а кои ги искористиле за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали врз основа на глобалната девизна квота во 1973 година — на образецот ГДК-74/6, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

II. бр. 12025

23 октомври 1973 година

Белград

Сојузен секретар за

надворешна трговија,

д-р Емил Лудвигер, с. р.

Образец ГДК-74/1

Назив на организацијата на здружениот труд

ПРЕГЛЕД

на износот и на видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во IV квартал на 1972 година и во првите девет месеци на 1973 година, што во тој период се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои од 1 јануари 1974 година не се увезуваат по тој основ

Од износот во колона 6									
Реден број	Назив на производот	Тар. број	Единица на мерка	Количина	Вкупно извршени плаќања во динари	Од конвертибилно подрачје	Од ИЕ земји	Од одредени клириншки земји*)	Од други клириншки земји
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заверува овластена банка

*) Одредени клириншки земји: Бразилски О\$, Грчки О\$.

Забелешки за пополнување на образецот ГДК-74/1

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колона 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија).

Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5.

Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 6 искористени за плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја.

Образец ГДК-74/2

Назив на организацијата на здружениот труд

ПРЕГЛЕД

на приливот на девизите остварен во IV квартал на 1972 година и првите девет месеци на 1973 година

Остварен деви- зен прилив	Од конвертибил- но подрачје	Од ИЕ земји	Од одредени клириншки зем- ји*)	Од други кли- риншки земји
1	2	3	4	5

1. Прилив на девизите остварен во IV квартал на 1972 година
2. Прилив на девизите остварен во првите девет месеци на 1973 година

(Потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско - сметковниот сектор)

Заверува овластена банка

Забелешка за пополнување на образецот ГДК-74/2

Во колона 1 се внесува динарската противвредност на вкупно остварениот девизен прилив во IV квартал на 1972 година и првите девет месеци на 1973 година.

Во колони 2, 3, 4 и 5 се внесува динарската противвредност на девизниот прилив од колона 1 расчленето по валутните подрачја.

*) Одредени клириншки земји: Бразилски О\$, Грчки О\$.

Образец ГДК-74/3

Назив на организацијата на здружениот труд

ПРЕГЛЕД

на податоците за точка 2 од Наредбата за начинот и постапката за доставување на податоците и документацијата потребни за утврдувањето и распределбата на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1974 година

Реден број	Опис	1972 1973 година година во динари		Забелешка
		3	4	
1	2	3	4	5
1	Прилив на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварен во			
2	Остварена фактурирана реализација во			
3	Состојба на залихите на готовите производи на 31 декември 1972 и 31 декември 1973 година			
4	Вкупен износ на девизите искористен за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали			
	— во девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања			
	— во одредени клириншки девизи*)			

За организацијата на здружениот труд заверува раководителот на стопанско-сметковниот сектор

Заверува овластена банка

Забелешки за пополнување на образецот ГДК-74/3

1 Под редниот број 1 во колони 3 и 4 организациите на здружениот труд ги искажуваат податоците за остварениот девизен прилив во девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања во наведените години. Тие податоци ги заверуваат овластените банки преку кои организациите на здружениот труд го вршат своето девизно работење, врз основа на својата евиденција и документација.

Ако организациите на здружениот труд своето девизно работење го вршат преку повеќе овластени банки, заверувањето на податоците ќе се изврши кај секоја овластена банка посебно, со тоа што кон така заверените податоци во образецот се приложува и рекапитулација на остварениот прилив.

2. Податоците за оствареното производство се искажуваат според фактурираната реализација, а врз основа на завршните сметки за 1972 и 1973 година.

*) Одредени клириншки земји: Бразилски О\$, Грчки О\$.

3. Состојбата на залихите се искажува во колони 3 и 4, и тоа од завршните сметки за 1972 и 1973 година.

4. Под редниот број 4 се искажува вкупниот износ на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали, без оглед на режимот на увозот, а посебно во девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања и посебно во одредени клириншки девизи.

Образец ГДК-74/4

Назив на организацијата на здружениот труд

ПРЕГЛЕД

на износот и на видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во периодот од _____ до 31 декември 1973 година, што во тој период се увезувале врз основа на глобалната девизна квота од _____

Реден број	Назив на производот	Тар број	Количина увезените стоки на	Вкупно извршен плаќања во динари
1	2	3	4	5

Заверува овластена банка

(Потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско - сметковниот сектор)

Забелешки за пополнување на образецот ГДК-74/4

Образецот се пополнува за период од денот кој за една година му претходи на денот кога е извршен начинот на плаќањето на увозот на стоки од одредена земја.

Во колона 2 се внесува точен назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополненија).

Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колона 4 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колона 5 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колона 4.

Образец ГДК-74/5

Образец ГДК-74/6

Назив на организацијата на здружениот труд

Назив на организацијата на здружениот труд

ПРЕГЛЕД

на износот и на видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во периодот од _____ до 31 декември 1973 година, што во 1973 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1974 година не се увезуваат по тој основ

Реден број	Назив на производот	Тар. број	Единица на мерка	Количина	Вкупно извршени плаќања во динари	Од износот во колона 6			
						Од конвертибилно подрачје	Од ИЕ земји	Од одредени клириншки земји*)	Од одредени клириншки земји
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заверува овластена банка

Забелешка за пополнување на образецот ГДК-74/5

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала примената на измената на режимот на увозот, до 31 декември 1973 година.

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колона 2 се внесува точен назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополнења).

Во колона 3 се внесува шифрата според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5.

Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 6 искористени за плаќање на производите, расчленето по валутните подрачја.

*) Одредени клириншки земји: Бразилски О\$, Грчки О\$.

ПРЕГЛЕД

на износот и на видовите на девизите остварени по основ на претежен извозник а искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали врз основа на глобалната девизна квота во 1973 година

Реден број	Назив на производот	Тар. број	Единица на мерка	Количина	Вкупно извршени плаќања во динари	Од износот во колона 6			
						Од конвертибилно подрачје	Од ИЕ земји	Од одредени клириншки земји*)	Од други клириншки земји
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заверува овластена банка

Забелешка за пополнување на образецот ГДК-74/6

Во колона 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колона 2 се внесува точен назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, со понатамошните измени и дополнења).

Во колона 3 се внесува шифрата на производот според тарифниот број од Списокот на стоките.

Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колона 6 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колони 4 и 5.

Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската противвредност на девизите од колона 6 искористени за плаќање на производот, расчленето по валутните подрачја.

*) Одредени клириншки земји: Бразилски О\$, Грчки О\$.

902.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC ТОПОЛ ПОД

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 10 август 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC — топол под, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Дин/m²

1) PVC — топол под, печатен	36,45
2) PVC — топол под, прегуван	23,85
3) PVC — топол под, печатен, вон класа	24,00
4) PVC — топол под, прегуван, вон класа	16,08

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбава.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 681/3 од 22 ноември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Дола Рибар“ — Озаци и Индустриски комбинат — Бачка Паланка.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Војводинакомерц“ — Нови Сад, „Ангротекстил“ — Нови Сад, „Технохемија“ — Белград, „Текстил“ — Белград, „Астра“ — Љубљана, „Кхемо“ — Љубљана, „Атекс“ — Белград, „Ангрокожа и гума“ — Скопје, „Штотокооп“ — Скопје, „Интерекспорт“ — Белград, „Панонија“ — Птуј, „Хемикалија“ — Загреб, „Слога“ — Загреб, „Подоунавље“ — Бачка Паланка, „Србијатекс“ — Белград и „Стотекс“ — Нови Сад.

903.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC ФОЛИИ И ПОДНИ ОБЛОГИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 13 јули 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC фолии и подни облоги, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек за 17,9%, а по цените од Ценовникот кој е составен дел на спогодбава.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбава.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 579/1 од 21 ноември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Цетинка“ — Триљ, „Југовинил“ — Каштел Шукурац и „Биолета“ — Скопје.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Алпес“ — Железник, „Астра“ — Љубљана, „Кхемо“ — Љубљана, „Југопластика“ — Сплит, „Дерма“ — Загреб, „Младен Стојановиќ“ — Бања Лука, „Тамиш“ — Панчево, „Будимка“ — Ужичка Пожега, „Војводинакомерц“ — Нови Сад, „Технохемија“ — Белград, „Агроемеханизација“ — Скопје и „Младинска књига“ — Љубљана.

904.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДИОК- ТИЛФАЛАТ И ДИБУТИЛФАЛАТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 30 март 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за диоктилфталат и дибутилфталат, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Дин/kg

1) диоктилфталат до	8,50
2) дибутилфталат до	10,50

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбава.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 464/2 од 21 ноември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „ИПЛАС“ — Копер и „Југовинил“ — Сплит.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Југодисперзија“ — Копер, Товарна лепил — Сежана, „Колор“ — Медводе, „Хелиос“ — Домжале, „ИПЛАС“ — Копер, Хемијски комбинат — Загреб, „Дуга“ — Белград, „Звезда“ — Горњи Милановац, „Пазинка“ — Пазин, „Бисерка“ — Загреб, „Кемопласт“ — Задар, „Југовинил“ — Сплит, „Цетинка“ — Триљ, „Пластика“ — Дувно, „Донит“ — Медводе, „Дола Рибар“ — Озаци, Индустриски комбинат — Бачка Паланка и „Грмеч“ — Белград.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Албанезе Бартола Палмира, Античевиќ Вицка Ленка, Банковиќ Михе Михо, Ѓемаловиќ Хакије Нарциса, Дукиќ-Чех Јосипа Пина, Ковач Фрање проф. Душан, Перица-Гргуриќ Емила инж. Анђелка, Пражиќ Георгија Бранко, Тривановиќ Павла Милањ;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Авдиќ Беџира Халил, Бартл Романа Злата, Бијелиќ Милана др Драго, Богданиќ Динка др Ленка, Босанац Илије Славко, Врцковиќ-Плох Николе Ката, Брнетиќ Петра Јосип, Бутковиќ Ивана Стјепан, Цар Николе Петар, Ѓерек Ивана Иван, Ѓурђевиќ Стојана Бранко, Гашпарац Матије Павао, Глумпак Мирка Драгутин, Харачи Јосипа Вјекослав, Хршак Ивана Иван, Хусњак Мије Људевит, Јаклин Мартина Стјепан, Јакупиќ Ѓуре Јосип, Јанчиќиќ Ѓорѓа др Борислав, Јуришиќ Мате Клементина, Какариги Николе Драго, Кланишћак Игнаца Ервин, Крњевиќ Мате др Цвијетко, Лајош Мартина Јосип, Лемезовиќ Божицара Момир, Љубојевиќ Миле Јово;

Малатестиниќ-Косовиќ Ивана Катица, Матеиќ Стјепан, Мауринац Гашпара Иван, Миховиловиќ Петра Бранко, Мратовиќ-Гргуриќ Емила Алемка, Милојевиќ Дмитра Ѓуро, Некиќ Павла Грга, Павловиќ-Гашпариќ Миле Мара, Паврлишак Игнаца Драгутин, Прибудиќ Пашка Шиме, Пуж-Ружиќ Фрање Марица, Радоловиќ-Иванчиќ Ивана Берта, Саболовиќ-Ловренчиќ Јосипа Аница, Стојчевиќ Владе Славко, Томац Ивана Казимир, Тонковиќ Стјепана Мате, Трбуховиќ Ѓуре Ѓуро, Тушетиќ Мате Јосип, Веронек Мирослава др Иво Видонис Ивана Јосип. Златар Јосипа инж. Иван, Жерјав Ивана Јосип;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бачелиќ-Штанфељ Ивана Марија, Банк Мирка Фрањо, Васариќ Гаје Марко, Бателиќ Замарија Јосип, Бедалов Андрије Мате, Бернардиќ Ивана Рудолф, Бежан Стевана Јосип, Борак Љубе Симо, Брегант-Ференчина Фрање Мирјана, Буха Фрање Мирко, Булијан Цандило, Џмрк Томе Владо, Ѓириќ Павла Јован, Даниниќ Ловре Иван, Делез-Геберта Фрانا инж. Гордана Дминиќ Ивана Ана, Филес-Полдруговац Мате Иванка, Ѓјанковиќ-Собота Стјепана проф. Зденка, Гојниќ-Поропат Ивана Марица, Голиќ Јосипа Јелица;

Хорват Ивана Аугуст, Хрен Габријела Драгутин, Ивковиќ Ѓуре Дана, Ивковиќ Јосипа Ѓуро, Јаковљевиќ-Арбутина Павла Милка, Јока-Вукота Марка Љубица, Јуретиќ Станка Анте, Јуршиќ Мије Иван, Калуѓеровиќ Богдана Саво, Каноти Ивана Матија, Коцијан Никола, Крамариќ Стјепана Станко, Кризманиќ-Петањек Мирка Мира, Крклец Флоријана

Фрањо, Куртини Марка Иван, Љубичиќ Стипе Анте, Маглаиќ Душана Драго, Мајсен-Паукови Ивана Зорка, Маљковиќ Јована Мика, Мандиќ-Депер Марка Анкица, Маненица Николе др Ловро, Марковиќ Стевана проф. Вељко, Марковина-Бодловиќ Павла Нада, Матиќ-Брумњак Ивана Милица Матијевиќ Ивана Жељко, Мендикувиќ Владимира Јосип, Микша-Кунџтора Јосипа Нада, Милевој-Кнапиќ Матета Јоланда, Милковиќ-Ивековиќ Стјепана др Бојана, Милун-Кузманиќ Ивана Босиљка;

Ненезиќ-Херцег Антуна Ана, Ниниќ Петра Крсто, Новак Павла Ѓуро, Ормуш Милана проф. Милан, Пакасин Мате Иван, Палашек Павла Драгутин, Павловиќ-Деливук Петра Маца, Петенер Умберта Марио, Пигнар Алојза Феликс, Плеше Антуна др Јосип, Покрајинац Исе Миле, Пух Јурја др Срећко, Родиќ-Царевиќ Васе Бранка, Руњанин Душана Стаменко, Салковиќ-Пинтар Јосипа Вјекослава, Скомержа-Старешина Албина Милушка, Стојановиќ Јефте Стево, Шафариќ Фрање Фрањо, Томпак Рудолфа др Мира, Травица Милоша Борисав, Тропе Фрање Фрањича, Трут Стјепана Мато, Туђина-Вечериќ Валента Вилма;

Ваврешин Јакоба Јосип, Видичек Андрије Ката, Војновиќ-Умљеновиќ Игњатија Јулка, Вранчиќ-Квакиќ Ѓуре Марија, Вуков Селикта Иван, Вуков-Црнковиќ Балда Невенка Вучковиќ Пере Душан, Завршиќ Марије Иван, Зеп-Милићевиќ Радована Ѓаринка, Зубер Петра Никола, Железник-Крижанец Мартина Фрида;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андрашек Милана Рудолф, Андриловиќ Ивана др Владимир, Антонини-Ратковиќ Мије Иванка, Бабиќ Мирка Анте, Бабиќ Милоша Божо, Вајкин-Вукасовиќ Ѓаринка, Ван Игнаца Јосип, Батестин-Крмпотиќ Јулије Даница, Бегиќ-Ивеша Антуна Смиља, Бељан Јосипа Мато, Билек-Чапета Венцеслава проф. Горинка, Болф Матије Иван, Боршчак Стјепана Владимир, Бошњак-Стехлик Лудвига Славица, Броз Мирка Фрањо, Будисављевиќ-Витас Стевана Драгица, Буњевац-Хорбец Божицара проф. Мирјана, Бушљета Миле Анкица, Црнковиќ Рајмонда Иван, Цвек Ивана Силва;

Њакалиќ Луке Емил, Чемер Розалије Вилко, Чениќ Павла др Душан, Дајчиќ-Крајцер Ивана Валерија, Дасовиќ-Турк Јураја Мирјана, Дамерац Мате Стјепан, Деспотовиќ-Михавец Рудолфа Јелена Дмитривиќ Марка Милош, Докуш Мартина проф. Нада, Драшковиќ-Вотиќ Ловре Јелица, Дражетиќ Стјепана Стјепан, Дудаш Аугуста Владимир, Дупланчиќ-Младинаш Јуре Милева, Ѓери Вилмоша Вилмош, Фаркаш Антуна Невенка, Феле-Черњевиќ Ивана Елза, Филипиќ-Хрениќ Конрада Евица Фрањчећ Ивана Звонимир, Габај Мартина Винко, Геџан Матије Драгутин, Глад Михе Матија, Главак Ѓуре Иван, Горићан Мирослава Бранко, Грчевиќ-Раух Емилија, Гргурина Ивана Иван, Гргета Мартина Ѓино;

Хајак-Видичек Драгутина Анђела, Херак Милана Маринко Хорват Казимира Драго, Хорватиќ Фрање Ѓуро, Јаковиќ Изидора Антун, Јамбровиќ Марије Емануел, Јанковиќ Станимира Стојан, Јањатовиќ-Милан Николе проф. Десанка, Јербиќ Илије Миле, Језерник-Хорват Винка Криста, Јурченко-Шпаљ Јулије Рајка, Калањ Николе Душан, Керн Гашпара Радослав, Клојчник-Томичевиќ Јосипа Љубица Кнезовиќ Стјепана Љубо, Когелман Ѓуре Јосип, Ковач Јосипа Иван, Ковачиќ-Шипек Јанка Зо-рица, Кожиќ Ивана Емил, Кожицанац-Дековиќ Га-шпара Штефица, Кукиќ Раде Душан;

Лановиќ Николе др Маријан, Лордан Андрије Андрија, Лучев-Сингер Мирослава проф. Вера, Лулиќ Мате Мате, Маркс Ивана Даворин, Мартиновиќ Јове Божо, Месарек Јосипа Мијо, Милевој-Брезац Матета Јосипа, Муцко Фрање Мирко, Мураја Томе

Милица, Новак Павла Фрањо, Новак Андрије Маријан, Олбина Милана Владимир, Ожанић Ивана Драгутин, Пајцур Ивана Антун, Павловић Јосипа Вјекослав Перишин-Андрић Николе Марија, Петрик-Гајић Јосипа Ана, Петровић-Никифоровић Стеве Катарина, Петровић Реза, Поби Игнаца Иван, Попијач Андрије Изидор, Прстец Александра Александар Пупић Драгутина Вилма;

Рајишић Душана Миле, Раткајец Томе Стјепан, Рендулић-Ивошевић Станка Косанка, Ресман-Ђурић Леона Анђела, Рикерт Леополда Стјепан, Рушковски Казимира Звонко Ружевић Петра Зденко, Самаржија Валента Иван, Сензел Томе Ивица, Скљаров-Вучина Томе проф Ксенија, Степинац-Балвановић Ивана проф Марјана, Стрбад Фрање Владо, Свете-Мараковић Јосипа проф. Вјера, Шарчевић-Вачић Мартина-Восиљка Шкаричић-Плетикосић Маринова Нада, Шпелић Павла Шиме, Шпољар Мирка Мијо, Шпрљан-Коњевода Анте Марија, Шверко Ивана Јосип, Томић-Рандељ Филипа Даринка Травица Андрије Никола;

Узелац Љубе Глишо, Валц Флоријана Драгутин, Verzeti-Буковац др Ксенија, Везјак Јосипа Драго, Видас-Шкунца Ивана Катица Винчековић Андрије Јосип Властелић Славка Мирко, Вратић Драга Иван Вуцелић-Краљ Стјепана Злата, Вујчић Николе Богдан Вуковић Јове Јово, Вундерл-Новачић Мирка проф Ксенија, Вурдеља Ђуре Богдан, Злачки Ивана Фрањо Звустовић-Палиска Фрања Ана, Жерјав-Месарић Болте Розика;

— за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Драча-Хечимовић Миле Мандица, Ђафић Ахмета Шефика, Марен-Држај Петра др Марија, Липовићак-Чотси Ивана Вера, Шуњара Вице Иван;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Блажић-Белас Марина Ксенија, Шарар-Блажић Антуна Мери, Вукелић Мара;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Балошић-Антони Јаше Јелка, Божић-Џвителић Мате Аница, Чижмек Јосипа Никола, Ђукић Јове Петар, Гечек Фрање Иван, Готал Марка Јосип, Гргић Фрање Злата Херцег Крунослава Антун, Коцијел-Возила Албина Иванка, Лазић Лазара Јанко, Манстиншек-Вакић Михајла Смиља, Маршић-Херцези Мате Барица, Матитатко-Воглеш Мартина Терезија, Микац-Марковић Драгутина Јелена, Миловановић Стојана Васо, Новосел Јанка Јанко;

Павловић-Дам Шиме Марија, Петричевић-Бабић Бартола Манда, Петричевић-Петричевић Илије Матија, Поточки Ивана Лапко, Радишић Јове Драгош, Росанда-Палин Ивана Лидија, Рукљач Флоријана Антун, Солдић Блажа Анте, Стојановић-Блажевац Јосипа Мара, Таради Стјепана Јосип, Томић-Ђаковић Флоријана Реза, Туђа Јанка Антун, Видичек Ане Драгутин, Зарић Душана Драгутин, Жлабур Стјепана Стјепан;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Абрамовић Томе Виктор, Антончић Јосипа Антун, Бајић Јозе Илија, Бајза Антуна Марко, Баничевић-Сесвечан Ивана Злата, Варбир Ивана Златко, Бауман-Дукарић Ђуре Марија, Беловић-Пфеифер Еве Љубица, Бекшеп Милана Славко, Бићан Марка Божо, Бићан Марка Ђуро, Билећ Ивана Мартин, Брнић Луке Иван, Бубало Ивана Мијо, Џенчић-Јаковац Макса Берта, Џрнчећ-Медвед Ивана Марија, Черкез Ивана Драго, Чеси Ивана Винко;

Даниловић Милорада Мирко, Делимар Амбреза Јосип, Деспотушић-Тихи Славка Злата, Долар Јосипа Иван, Ђурета Ивана Томо, Ђурета Стјепана Томо, Филиповић Драгутина Фрањо, Францулић Мије Јосип, Гајић Милутина Радивоје, Галинец-Цанјуга Ивана Марија, Голојух-Делић Димитрија Гордана, Говедарица Ђорђа Видоје, Грегурић Фрање Павао, Гргурић-Михелчић Јосипа Јула, Грубић Миливоја Светозар, Хајак Станка Ђуро, Хајак Станка Иван, Хајдуковић-Љончарец Стјепана Марија, Хлевњак Мије Иван, Хршак Рудолфа Славко, Иргулић-Хорват Мартина Марија;

Јагец Пирушке Виктор, Јурећ Ивана Данијел, Јуренец Андре Јосип, Клобучарић Антуна Вјекослав, Кнаус-Штимац Антуна Антонија, Кнежевић Јакоба Анте, Коцијан, Фрање Фрањо, Колар Јосипа Златко, Контек Фрање Руда, Копрек Ивана Валент, Коренић Рудолфа Виктор, Корица Јакова Марија, Ковач Ивана Фрањо, Ковачић Стјепана Фрањо, Ковачић Јакова Стјепан, Квештек Петра Здравко, Купарић Стјепана Марија, Лесковић Мије Вожа, Лисјак Луке Валент, Љончарић Рока Иван, Љукчин Болте Стјепан, Лукетић Јосипа Антун;

Маценић Мирка Вид, Малачић Стјепана Иван, Малнар-Раукар Емила Вера, Мартулаш-Бутоло Ивана Анка, Матијашко Фрање Анђела, Маухар Валентина Антун, Меденјак Јосипа Флоријан, Мицек Томе Бранко, Михелчић Матије Драго, Мухић Маријана Маријан, Муцко-Пресечки Фрање Ана, Муцко Стјепана Фрањо, Мустач-Бауман Данијела Нада, Немец Мартина Фрањо, Немец-Пискач Стјепана Марија, Новачки Јосипа Владо, Новак-Марган Макса Соња, Новковић-Марковић Љубица;

Очић Лацка Рок, Опачић Пантелије Борислав, Ожанић-Јакљевић Антуна Марија, Пал Ђуре Иван, Парадиш-Погорац Бруна Злата, Пашица Мартина Људевит, Павлек Ђуре Мијо, Петек-Орешковић Јакоба Марија, Петриц-Шоштарић Ивана Нада, Пинтар Фрање Мирко, Подгорелец Ђуре Ђуро, Раб-Вукашиновић Блажа Аница, Радић-Вујић Теодора Десанка, Раукар Ивана Емил, Раукар-Ковач Фрање Марија, Раукар-Штимац Мике Штефанија, Роган Јосипа Стјепан, Савић Димитрија Тоде, Сикетић Мије Антун, Стругар Грге Стјепан, Судец-Вершец Грегора Софија;

Шантл Ивана Јакоб, Шкворц-Маркан Фрање Катица, Шнајдар-Мравлек Јосипа Ката, Шпољарић Бартола Антун, Штефок Флоријана Леонард, Штимац-Раукар Маријана Невенка, Тежак Стјепана Винко, Ткалец Томе Божићар, Томац-Штимац Андрије Марија, Туцковић-Хорват Драгутина Ивка, Ванчина-Манце Јураја Марија, Варгиш Стјепана Павао, Вратарић Ђуре Иван, Врховец Ивана Иван, Врховски Јосипа Иван, Вуковић Анте Душан, Загоршчак-Делимар Амброзије Марица, Жељезњак Андрије Мијо, Жижек Винка Јосип;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ
СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ**

Деренчин Хуге Маријан, Петровић Душана
Стево.

Бр. 74
6 јуни 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Симе Стеван, Милутиновић Боривоја Светомир,
Спасић Николе Миладин, Стевановић Ранђела Че-
домир, Стојановски Данче Радојко, Трајановић Ми-
лојка Михајло.

Бр. 80
20 јуни 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење на социјалистичката изградба
на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Ожеговић Алексе Шпира;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Абдуловић Цемаила Имер, Јовчић Бошка Ми-
лић Милосављевић Јована Радисав, Павковић Ва-
силија Добривоје, Петровић Добросав Будимир, То-
доровић Михајла Братољуб;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адум Стевана др Огњан, Бојовић Михајла Ми-
лорад, Дрнотг Јанеза Иван, Ђорев Ратка Младен,
Јовановић Стојана Божидар, Јовић Јована Милу-
тин, Марковић Радомира Ранко, Миленковић Ти-
хомира Јован, Милићевић Душана Божидар Панић
Чедомира Боривоје Ристић Саве Миодраг Стоја-
новић Чедомира Јелен, Шундрић-Мојин Миливоја
Марија, Урошевић Радосава Драгољуб Величковић
Тодосија Јованча Живић Радомира Драгослав;

— за особени заслуги на делото ширење на
братството и единството меѓу нашите народи

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Пе Hofara Eduard;

— за примерно залагање и постигнати успеси
во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Илић Аврама Братислав, Јусеновић Реџепа
Саит, Милошевић Станоја Милан, Миловановић

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата
одлучува да се одликува по повод дваесет и пет-
годишнината на постоењето и работата, а за осо-
бени заслуги и успеси во образованието и усовр-
шувањето на лекарите-стоматолози и во развива-
њето на научниот труд во областа на стоматологи-
јата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Стоматолошкиот факултет во Белград.

Бр. 81
22 јуни 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата
одлучува посмртно да се одликуваат по повод трие-
сетгодишнината на Југословенската воена морна-
рица, а за извонреден подвиг на хероизмот и при-
врженоста кон својата татковина — за уништува-
њето и потопувањето на разорувачот „Загреб“ во
април 1941 година, да не падне во рацете на оку-
паторот, — и за јуначката смрт на својот брод

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ

Спасић Саве Милан, поручник на боев брод;
Машера Франца Сергеј, поручник на боев брод

Бр. 83
28 јуни 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод осумдесетгодишнината на животот и шеесетгодишнината на творечката работа а за извонредни заслуги во развивањето на нашата книжевност и култура на темелите на револуционерната марксистичка мисла, за големите книжевни дела што ја обогатиле нашата и светската литература и придонесле на развивањето на свеста на нашите граѓани во борбата за социјализмот

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Крлежа Мирослава Мирослав

Бр. 84
28 јуни 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с р

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги на делото ширење на братството меѓу нашите народи и народности и на создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Првата прекуморска бригада на НОВ на Југославија;
Втората прекуморска бригада на НОВ на Југославија;
Третата прекуморска бригада на НОВ на Југославија.

Бр. 85
28 јуни 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с р

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија бр 413 55/72 03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печати Белградски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17

— за успешно раководење со воените единици и со воените операции и за особена храброст покажана во војната

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Хоџа Лалима Фадиљ, Јовићевиќ Јована Павле;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Филиповиќ Данила Крсто.

Бр. 86
29 јуни 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с р

СОДРЖИНА:

Страна

898. Одлука за износот на надоместокот за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели — — — — — 1893
899. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се увезува за потребите на воведувањето односно проширувањето на постојната мрежа на Првата програма на Југословенската радио-телевизија — — — — — 1893
900. Наредба за начинот на поднесувањето на извештајот и на документацијата потребни за утврдувањето и распределбата на стоконите контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година — — — — — 1895
901. Наредба за начинот и постапката за доставување на податоците и документацијата потребни за утврдувањето и распределбата на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1974 година — — — — — 1896
902. Спогодба за промена на затечените цени за PVC топол под — — — — — 1900
903. Спогодба за промена на затечените цени за PVC фолии и подни облоги — — — — — 1900
904. Спогодба за промена на затечените цени за диоктифталат и дибутилфталат — — — — — 1900
- Одликувања — — — — — 1901
- Меѓународни договори — — — — — 353